



Врз основа на член 4 од Законот за практиканство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 103/21), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони објавува:

#### **ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРАКТИКАНТИ**

#### **ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

**БРОЈ 01/2021**

Врз основа на член 4 од Законот за практиканство („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/2019 и 103/21), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони распишува ЈАВЕН оглас за ангажирање на 8 (осум) практиканти во следните организациони единици:

- Еден практикант во Сектор за финансиски прашања, дипломиран или на завршна година на студии од областа на економските науки;
- Еден практикант во Сектор за правни работи и јавни набавки, дипломиран или на завршна година на студии од областа на правните науки;
- Еден практикант во Сектор за грижа на корисници и комуникација со потенцијални корисници во ТИРЗ, дипломиран или на завршна година на студии од областа на економските науки;
- Еден практикант во Сектор за државна помош и контрола на извршување на договорите, дипломиран или на завршна година на студии од областа на правните науки;

- Еден практикант во Сектор за маркетинг и комуникации, дипломиран или на завршна година на студии од областа на маркетинг;
- Еден практикант во Секторот за општи работи, информатика и тековно инвестиционо одржување, дипломиран или на завршна година на студии од областа на правните науки или јавна управа и администрација;
- Еден практикант во Секторот за планирање, основање, изградба и развој на ТИРЗ, дипломиран или на завршна година на студии од областа на градежништво или архитектура;
- Еден практикант во Одделение за управување со човечки ресурси, дипломиран или на завршна година на студии од областа на правните науки или јавна управа и администрација.

Периодот на траење на практикантската работа изнесува три (3) месеци. Работното време на практикантот е 40 часа неделно (полно работно време). Практикантот има право на надоместок за практикантската работа, утврден согласно Законот за практиканство.

#### **Услови кои треба да ги исполнува практикантот:**

- Да не е во работен однос;
- Да не е постар од 34 години;
- Да има дипломирано или да е студент на завршна година на студии во прв или втор циклус;
- Да поседува добри комуникациски вештини;
- Да поседува самоиницијативност, одлучност и желба за учење;
- Да има солидно познавање на англиски јазик;
- Да има познавање на Microsoft Office пакетот;

#### **Документи за аплицирање:**

- Пријава за вршење на практична работа (во прилог на огласот);
- Пополнет документ за упатување на пракса од образовната институција, испечатен на официјалниот меморандум и заверен со потпис и печат на образовната институција за оние кандидати кои се на завршни студии;
- Биографија (CV) на апликантот;
- Копија од Уверение за завршени студии или доказ за видот на образованието што е во тек (копија од индекс);

## Што очекуваме од нашите практиканти?

- Одговорен пристап кон задачите и активно учество во процесот на практикантската работа,
- Преземање иницијатива и креативност,
- Желба за здобивање на практични работни вештини.

Доколку сте во потрага за започнување на кариера во позитивна и динамична атмосфера, со можност за зголемување на Вашето знаење и вештини и ако имате интерес да се стекнете со знаење од доменот на работата на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, Ве повикуваме да се пријавите на јавниот оглас и да испратите Пријава за вршење практична работа која заедно со наведените придружни документи е потребно за ја доставите на е-маил адресата: [hr@fez.gov.mk](mailto:hr@fez.gov.mk).

Пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите, ќе бидат повикани на интервју, по што ќе се направи финален избор и ќе се потпише Договор за практиканство.

Огласот трае 5 (пет) дена од денот на објавувањето.